



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧК

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата. — Жиро-сметка кај Службата на општественото книговодство 65802 603-1125

Петок, 13 септември 1974

БЕЛГРАД

БРОЈ 45

ГОД. XXX

Цена на овој број е 16 динари. — Претплата за 1974 година внесува 350 динари. — Редакција: Улица Јована Ристика бр 1 Пошт. факс 226. — Телефони: централа 650-135; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Комерцијален сектор 651-671; Телекс 11756.

848.

Врз основа на член 30 став 2 од Законот за патните исправи на југословенските државјани („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/73) и член 87 став 2 од Законот за движење и престој на странци во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/73), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦЕНИТЕ ЗА ОБРАСЦИ НА ПАТНИТЕ И ДРУГИ ИСПРАВИ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИ ДРЖАВЈАНИ И СТРАНЦИ

1. Органите на управата што според одредбите од Законот за патните исправи на југословенските државјани и Законот за движење и престој на странци во Југославија им издаваат патни и други исправи на југословенски државјани и странци, ги наплатуваат обрасците на тие исправи по следната цена, и тоа за образецот на:

	Динари
1) пасош (личен, семеен)	40
2) дипломатски пасош	40
3) службен пасош	40
4) заеднички пасош	30
5) детски пасош	10
6) патен лист	20
7) патен лист за странци	20
8) патна исправа за бегалци	30
9) патна исправа за лица без државјанство	30
10) туристичка пропусница	3
11) лична карта за странци	5

2. Со денот на влегувањето во сила на ова решение престанува да важи Решението за определување цените на обрасците на патните и други исправи на југословенски државјани и странци („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/67).

3. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

П-бр. 270-3-1/31
28 август 1974 година
Белград

Сојузен секретар
за внатрешни работи,
Фрањо Херлевиќ, с. р.

849.

Врз основа на член 72 од Законот за печатот и за другите видови информации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/60 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „PANORAMA“

Се забранува внесувањето во Југославија и растурањето на списанието „Panorama“, број 430 од 18

јули 1974 година, кое излегува на италијански јазик во Милано, Италија.

Бр. 650-1-12/164
8 август 1974 година
Белград

Го заменува сојузниот секретар
за внатрешни работи
помошник,
Јосип Буковац, с. р.

850.

Врз основа на член 72 од Законот за печатот и за другите видови информации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/60 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „DER SPIEGEL“

Се забранува внесувањето во Југославија и растурањето на списанието „Der Spiegel“, број 26 од 24 јуни 1974 година, кое излегува на германски јазик во Хамбург, Сојузна Република Германија.

Бр. 650-1-22/179
8 август 1974 година
Белград

Го заменува сојузниот секретар
за внатрешни работи
помошник,
Јосип Буковац, с. р.

851.

Врз основа на член 72 од Законот за печатот и за другите видови информации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/60 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „QUICK“

Се забранува внесувањето во Југославија и растурањето на списанието „Quick“, број 28 од 4 јули 1974 година, кое излегува на германски јазик во Минхен, Сојузна Република Германија.

Бр. 650-1-22/180
8 август 1974 година
Белград

Го заменува сојузниот секретар
за внатрешни работи
помошник,
Јосип Буковац, с. р.

852.

Врз основа на член 127 став 1 точка 2 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72), на седницата од 9 септември 1974 година, Собранието на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници донесува:

ОДЛУКА

ЗА ВОНРЕДНО ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ

1. Старосните и инвалидските и семејните пензии вонредно се зголемуваат од 1 јули 1974 година во процент од исплатената пензија за јуни 1974 година според чинот и класата што, во смисла на член 17 став 2 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници, служеле за определување на пензискиот основ, и тоа:

- 1) 5,5% за генерал на армија, генерал-полковник и генерал-потполковник;
- 2) 6,0% за генерал-мајор;
- 3) 8,0% за полковник, потполковник, мајор и воени службеници I, II и III класа;
- 4) 9,0% за капетан I класа, заставник, постар водник I класа, постар водник, водник I класа, водник и воени службеници IV, VIII, IX, X, XI и XII класа;
- 5) 10% за капетан, поручник, потпоручник и воени службеници V, VI и VII класа.

2. Зголемувањето на пензиите во смисла на точка 1 од оваа одлука се врши врз основа на оваа одлука по службена должност, со тоа што вкупниот износ на пензијата и на додатокот кон пензија на носителите на „Партизанска споменица 1941“, на лицата одликувани со Орденот на народен херој и на борците на Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година, не може да го прејде износот на највисокиот месечен личен доход на функционерите на Собранието на СФРЈ од претходната година.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 32

9 септември 1974 година

Белград

Собрание на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници

Претседател
генерал-потполковник,
Мирко Нововиќ, с. р.

853.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПУМПИ ЗА ВОДА НА МОТОРЕН ПОГОН (БЕЗ МОТОР) И ЗА НИВНИ ДЕЛОВИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 30 мај 1974 година

склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за пумпи за вода на моторен погон (без мотор) и за нивни делови, со тоа што-производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, до 15%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 551 од 23 август 1974 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Јастребац“ — Ниш, ИПМ — Љубљана, „Електроковина“ — Марибор, „Југотурбина“ — Карловац, „Тито“ — Скопје, „Литострој“ — Љубљана и „Раде Кончар“ — Загреб.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 16 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

854.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ДРВЕН РЕТОРТЕН ЈАГЛЕН

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 24 декември 1973 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за дрвен ретортен јаглен, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени според важечките прописи при постојните услови на продажбата, до 25%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 57 од 20 август 1974 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од денот што е утврден во Спогодбата.

Претставници на производителите: Комбинат „Белишќе“ — Белишќе и „Енергоинвест“ ООЗТ дестилација — Теслиќ.

Претставници на купувачите-потрошувачи: „Зрењанин“ — Зрењанин, „Серво Михаљ“ БЕК — Зрењанин, „Технохемија“ — Белград, „Драча“ — Белград, „Чока“ — Чока, „Балкан“ — Нови Сад, „Отрев“ — Суботица, „Слога“ — Валово, „Електробосна“ — Јајце и „ИНГЕЛ“ — Бања Лука.

УКАЗИ

Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателот на Републиката донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО КРАЛСТВОТО НОРВЕШКА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО КРАЛСТВОТО НОРВЕШКА

I

Се отповикува

Драго Кунц од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Кралството Норвешка.

II

Се назначува

Гојко Жарковиќ, до сега на должноста советник на сојузниот секретар за надворешни работи, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Кралството Норвешка.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 14
19 август 1974 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателот на Републиката донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА БРАЗИЛ И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА БРАЗИЛ

I

Се отповикува

Мирко Остоиќ од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Федеративна Република Бразил.

II

Се назначува

Драги Стаменковиќ, до сега на должноста член на Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Федеративна Република Бразил.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 15
20 август 1974 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателот на Републиката донесува

УКАЗ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО СУЛТАНАТОТ ОМАН

I

Се назначува

Лазар Живуљ, извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Државата Кувајт за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Султанатот Оман, со седиште во Кувајт.

II

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 16
22 август 1974 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

ОДЛИКУВАЊА**УКАЗ**

**ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

Врз основа на член 337 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат

— по повод шеесетгодишнината на животот и долгогодишната револуционерна работа, а за извонредни заслуги во изградбата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, за развивањето и јакнењето на свеста на нашите граѓани во борбата за слободата и независноста на нашата земја, како и за значаен придонес на нејзината политика на мирот и пријателската соработка со други држави

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА

Буричиќ Алексе Блажо;

— по повод шеесетгодишнината на животот и револуционерната работа, а за особени заслуги во борбата за слободата и независноста на нашата земја, за изградбата на социјализмот и развивањето на мирољубивата соработка и пријателските односи помеѓу нашата земја и другите држави

Тодоровиќ Војо;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Пантиќ Николе Милан, Шеховиќ Мустафе Ахмет;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Благојевиќ Влајка Душан, Диздаревиќ Хусеина Заим, Капор Спасоја Момир, Лопандиќ Ђује Сретен;

— за особено залагање и постигнати успеси во социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Андриќ Вељка Никола, Билан Мије Стипо, Миљас Вида Анто, Живковиќ Живка Саво;

— за особени заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во издигањето на воено-стручното знаење и борбената готовност на нашите граѓани

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА СВЕЗДА

Лопандиќ Ђује Сретен, Родиќ Миле Драган;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Бесаревиќ Александра д-р Здравко, Чомиќ Халида Мујо, Еминифендиќ Муниба Хазим, Момчиновиќ Стјепана Ивица, Родиќ Миле Драган, Смајловиќ Алије Вехид, Шуњиќ Андрије д-р Марко;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Вајчетиќ Видака Бранко, Хаџимустафиќ Касима Јамила, Хукиќ Халила Рефик, Крвавица Ивана

Мирослав, Лемешевиќ Илије Никола, Марјановиќ-Жуковиќ Ибрахима Хајра, Микулец Петра Стјепан, Палац Ивана Фердо, Сулејманпашиќ Салиха Мухидин;

— за особени заслуги во ширењето на братството меѓу нашите народи и народности, како и во создавањето и развивањето на политичкото и моралното единство на земјата

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Бодружиќ Јосипа Јозо, Драче Ибрахима инж. Цемал;

— за особено залагање и постигнати успеси во социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Фукс Александра д-р Ратомир, Кнежевиќ Војислава Војо, Козарчанин Сулејмана Хакија, Леко Ивана Петар, Лихиќ Сулејмана Енвер, Зариќ Јове Раде, Зубчевиќ Суље Орхан;

— за заслуги во развивањето и реализирањето на општонародната одбрана и за успеси во издигањето на военостручното знаење и борбената готовност на нашите граѓани

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕЧЕВИ

Ајановиќ Хамдије Мустафа, Алагиќ Ибрахима Јусуф, Бешлагиќ Мехмеда Ферид, Чомиќ Халида Мујо, Фукс Александра др Ратомир, Ивиќ Ивана Борис, Малешевиќ Вида Ђоко, Палац Ивана Фердо, Пеклиќ Владе Борђе, Стипиќ Ивана Неђо, Вукобрат Стевана Борко.

Бр. 37
19 април 1974 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
848. Решение за определување на цените за образци на патните и други исправи на југословенски државјани и странци — —	1445
849. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на списанието „Panorama“ —	1445
850. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на списанието „Der Spiegel“	1445
851. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на списанието „Quick“ — —	1445
852. Одлука за вонредно зголемување на пензиите — — — — —	1446
853. Спогодба за промена на затечените цени за пумпи за вода на моторен погон (без мотор) и за нивни делови — — — — —	1446
854. Спогодба за промена на затечените цени за дрвен реторген јаглен — — — — —	1446
Укази — — — — —	1447
Одликувања — — — — —	1447
Меѓународни договори — — — — —	725